

МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА

Склучен во Битола, на ден2017 година, помеѓу:

1. **Технички факултет Битола**, ул. Македонска Фаланга бр.33, застапуван од деканот проф. д-р Стојанче Нусев од една страна и

2. _____,

застапуван од раководителот _____ од друга страна.

Член 1

Предмет на овој Меморандум за соработка е долгорочна научна, техничка, образовна и апликативна соработка помеѓу договорните страни.

Член 2

Двете договорни страни се спогодија дека постои взаемен интерес за остварување на долгорочна научна, техничка, образовна и апликативна соработка.

Формата на долгорочната научна, техничка, образовна и апликативна соработка ќе се остварува на еден од следните начини:

- Заеднички проекти од истражувачки, развоен и научен карактер
- Соработка во едукативни процеси преку ангажирање на стручњаци од практиката за реализација на клиничка (стручно-практична) настава
- Организирање и реализација на практична настава за студентите од Техничкиот факултет во Битола во зависност од расположивите можности
- Стипендирање на студенти од прв и втор циклус на студии чие поле на интерес е во делокругот на работа на вториот потписник
- Соработка при дефинирање на теми за дипломски, магистерски и докторски трудови во рамките на образовниот процес на Техничкиот факултет, а кои се во интерес на потписниците.
- Различни облици на научна, истражувачка и техничка помош
- Консултации и експертизи
- Воспоставување на контакти и презентација на договорените страни пред домашни и странски субјекти
- Организирање на тркалезни маси и размена на искуства
- Организирање на курсеви и обуки од страна на Техничкиот факултет и издавање на соодветни сертификати.

Член 3

Формата, начинот, условите, времетраењето, финансирањето и обемот на научната, техничката и апликативната соработка ќе бидат регулирани со посебни договори склучени согласно позитивните законски прописи.

Член 4

Овој Меморандум за соработка е составен во 4 еднакви примероци, од кои по 2 за секоја договорна страна.

Член 5

Овој меморандум е валиден се до раскинувањето на една од договорените страни.

1. Технички факултет Битола

2. _____

Проф. д-р Стојанче Нусев
Декан

Раководител